

Со смртта на Гоце, МРО го изгуби "срцето" на револуционерната организација, но сепак стана симбол на борбата и слободата на целиот македонски народ.

На долгото патување, моштите секаде предизвикувале изливи на чувства и почит кај месното население на што укажувала и многубројната поворка, како и пригодните говори одржани во местата каде што моштите кратко престојувале или, пак, минувале.

Пишува: Милева ЛАЗОВА



ПОГРЕБОТ НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВО СЕЛО БАНИЦА



МАКЕДОНСКИТЕ ЖЕНИ ГО ОПЛАКУВААТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

тите на Гоце Делчев во Скопје 1946-2006 (60 години)". Ова одбележување, поинакво од сите останати, поврзано со 60-годишнината од пренесувањето на посмртните останки на Гоце на знаменитото место - светиот православен храм "Свети Спас" и похранувањето во саркофагот поставен среде македонската престолнина е повторна можност за навраќање кон овој значаен македонски историски настан.

ДОЛГ ПАТ

Изминати се 60 години од тој важен настан, меѓутоа патот на моштите до мес-

тото каде што припаѓаат не бил лесен. Херојската и трагична смрт на овој македонски визионер, организатор и предводник на македонското национално ослободително движење се случила на 4 мај 1903 година во селото Баница. По смртта, на иницијатива на началникот на серскиот гарнизон Тефиков, била дадена наредба неговото тело да се однесе во серската општина и таму да се погребне. Но, и од Солун била испратена заповед телото да се врати во селото Баница и Гоце Делчев таму да биде погребан. Три години подоцна, моштите на Гоце се ископани од страна на неговиот соборец Михаил Чаков и ставени во олтарот на црквата во селото Баница, а во 1917 година тој самоини-

ПОСЛЕДНОТО ИСТОРИСКО ПАТЕШЕСТВИЕ КОН РОДНАТА ТАТКОВИНА

Годинава се навршуваат 134 години од раѓањето (1872-2006), 103 години од смртта (1903-2006) и 60 години (1946-2006) од пренесувањето на моштите на Гоце Делчев, великанот и еден од апостолите на македонската револуционерна организација од крајот на XIX век и почетокот на XX век. Токму поради овие значајни датуми за македонската историја тројцата автори проф. д-р Марјан Димитријевски, Бранка Илијевска и Перса Билинска од Националната установа - козерваторски центар од Скопје, почитта кон големиот Делчев решија да ја искажат преку промовирање на книгата "Пренесувањето на мош-



ГОЛЕМА ПОВОРКА ГО СЛЕДИ ДРВЕНИОТ САРКОФАГ НА ПАТ ЗА СКОПЈЕ

А МОШТИТЕ НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВО СКОПЈЕ



ОД ПРЕНЕСУВАЊЕТО НА МОШТИТЕ


цијативно ги пренел во Софија. Подоцна, ставени во специјален дрвен резбан саркофаг, на кој била испишана пораката "Го заколнуваме поколението, овие свети коски да се однесат во престолнината на слободна и независна Македонија", ги презела Илинденската организација. Тогаш саркофагот бил изложен во црквата "Света Недела" во Софија. Илинденската организација во Софија повеќе од четврт век ги чувала моштите на Гоце, сè до октомври 1946 година.

Во светлата и долга македонска историја изложена на воени и културно-цивилизациски влијанија од Исток и од Запад вткаени се животите на многу генерации и на многу дејци од културни и од научни центри, а надареноста на поединци да одржуваат чекор со времето, се одрази врз цивилизациските придобивки на сопствената земја и на светот општо. Силното чувство на македонскиот патриотизам и свеста за посебноста на македонскиот национален идентитет беше најзначаен влог на револуционерите со особена надареност во поновата македонска историја, кои и покрај јавната верификација на нивните жртви и дела, останаа да ја делат судбината на својот неослободен народ. Еден од плејадата на никогаш незаборавените македонски револуционери и вечни патоводители на македонскиот народ е големиот Гоце Делчев.

КОНЕЧНО ДОМА

Така, точно 43 години (1903-1946) по смртта на Гоце Делчев, во заеднички компромисен и толерантен договор, меѓу македонската и бугарската власт во 1946 година, моштите на великанот Гоце Делчев тргнале на патешествие од Софија преку Пиринскиот дел на Македонија кон Скопје. Конечно на 10 октомври 1946 година престолнината на слободна и независна Македонија ги пречекала земните останки на големиот борец и апостол на слободата на македонскиот народ, Гоце Делчев. Граѓаните на Скопје и околината достоинствено и со пиетет ги дочекале дрвениот саркофаг и поворката која ги придружувала моштите на великанот Гоце.

"Со положувањето на Гоцевите мошти во оние октомврски денови во 1946 година, придружувани од тогаш нему достоините воени и граѓански почести, се оствари историскиот аманет на неговите соборци. Тие мошти вечно да почиваат во престолнината на Македонија. Од тогаш овој споменик стана македонско светилиште, место на поколение пред споменот на Гоце и на сите Гоцеви



ЦРКВАТА "СВЕТИ СПАС",
ВЕЧНИОТ ДОМ НА
ГОЛЕМИОТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

знајни и незнајни соборци и македонски страдалници. Црквата 'Свети Спас' стана негов вечен дом, во кој Гоце заслужено почива, но таа е и храм на ширење на македонските не само духовни, културни, туку и револуционерни традиции", ќе запишат авторите на книгата.

ProMedia

hpstore ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner



tel. 02/ 3215980

ProMedia